



ПРЕВЕНЦИЈА ОД УБОДИ ОД КОМАРЦИ

Болести кои се пренесуваат преку убод од комарец:

Маларија (Malaria), Чикунгунија (Chikunguniya), Западно-нилска треска (West Nile fever), Денга и денга хеморагична треска (Dengue hemorrhagic fever), некои вирусни енцефалити (Западно-коњски, Источно-коњски, Сент Луис енцефалит).

КАКО да го спречите размножувањето на комарците во вашата средина?

- Не оставајте отворени буриња, канти, пловни објекти (чамци, кануа) и стари гуми по дворовите во кои може да се собира дождовницата!
- Редовно чистете ги олуците за да се овозможи истекување на водата!
- Не создавајте бари (застоени води) по дворовите.

На некои видови на комарци доволна им е една капка вода за да можат да се размножат!

КАКО да се заштитите од каснување од комарците?

- Носете соодветна облека која ќе остава што помалку откриени делови од телото/кожа (долги ракави, долги панталони)!
- Применувајте заштитни средства (репеленти) во облик на лосион, стик, аеросол-спреј или крем за кожата и за облеката, кои ги одбиваат комарците, за да се избегне нивното „хранење со крв,“ !

Ако комарецот не се нахрани со крв не може да ги положи своите ларви (бебиња), од кои настануваат нови комарци!

- Користете мирисливи свеќи како заштитни репелентни средства во надворешни услови (градина, двор).

Овие производи може да се користат само во услови кога има минимални движења на воздухот (ветер).

- Поставете заштитни мрежи на вратите и прозорците во домот!
- Одбегнувајте излегување и престој надвор во зори или на самрак, кога комарците се најактивни!

